

Врз основа на член 19 став (1) точка 20) од Законот за ревизија (Службен весник на РСМ, број 158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 122/21 година), а во врска со член 24 став (1) точка 4) од Статутот на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРПСМ), Собранието на ИОРПСМ на предлог на Управниот одбор, на седницата одржана на 08.03.2022 година, усвои

Годишен извештај за работа на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија за 2021 година

Содржина

- I. Резиме
- II. Активности на телата на ИОРПСМ
 - Собрание
 - Управен одбор
 - Надзорен одбор
 - Комисии на ИОРПСМ
- III. Управни и други судски спорови
- IV. Финансиски информации
- IV. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма за работа на ИОРПСМ за 2021 година

I. Резиме

Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРПСМ) спроведува активности согласно надлежностите уредени со Законот за ревизија, Статутот и актите на ИОРПСМ. ИОРПСМ ажурно ја следеше состојбата во државата настаната како резултат на пандемијата и презема мерки за соодветен одговор и прилагодување на своите активности кон новонастанатата ситуација. На веб страницата на ИОРПСМ активен е делот каде се објавени мерките преземени од страна на ИОРПСМ, како и упатства подготвени од телата на ИОРПСМ. Исто така, објавени се упатства и материјали објавени од IFAC, IIA, и други релевантни меѓународни организации, како и од страна на истакнати професионални тела и друштва за ревизија.

На 03 јуни 2021 година, Собранието на Република Северна Македонија го донесе Законот за измена и дополнување на Законот за ревизија ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 122/2021). Согласно овој закон се менува називот на ИОРПСМ. Заради усогласување со оваа измена на Законот за ревизија, Собранието на ИОРПСМ на 19.10.2021 година донесе Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРПСМ, врз основа на која што на 11.11.2021 година е изготвен Пречистен текст на Статутот на ИОРПСМ со што на 21.12.2021 година називот на Институтот се промени и гласи "Институт на овластени ревизори на Република Северна Македонија", а кратенката е "ИОРПСМ".

Институтот на овластени ревизори на Република Македонија во 2021 година во услови наметнати од пандемијата на вирусот COVID – 19, а заради почитување на мерките и протоколите донесени од Владата, спроведе он-лајн и комбинирани настани за **Континуирано професионално усовршување (КПУ) за овластените ревизори**. Во рамките на Годишната програма за КПУ за 2021 година беа спроведени 8 настани или вкупно 52 КПУ часа, од кои што 40 КПУ часа беа повторно понудени да се

проследат преку посебниот модул за електронско следење на КПУ поставен на веб страната на ИОРПСМ за членовите на ИОРПСМ кои немале можност да го проследат настанот при првичното спроведување и електронско следење на КПУ од вкупно 8 КПУ часа) за да им се овозможи на овластените ревизори да ја исполнат законската обврска да посетуваат најмалку 120 часа за период од три години, односно најмалку 30 часа годишно во рамките на континуирано професионално усовршување од областа на сметководството и ревизијата, согласно член 28 од Законот за ревизија. За одржување на предавања на темите предвидени во Годишната програма за КПУ за 2021 година беа поканети и изразија интерес предавачи од Народна Банка на РСМ, Агенција за заштита на лични податоци на РСМ, Економски факултет – Скопје, Економски факултет – Штип, овластени ревизори - претставници на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, предавачи со други домашни и меѓународни сертификати, како и странски предавачи.

На настаните за КПУ одржани во 2021 година беа одржани неколку панел дискусии, и тоа следните:

- панел дискусија на тема 'Влијанието на пандемијата со Ковид 19 – кои беа најголеми предизвици со кои се соочија ревизорите' на кој што како панелисти учествуваа членови од Институтот, а модератор на панелот беше проф. д-р. Зорица Божиновска Лазаревска, и

- панел дискусија на тема 'Влијанието на пандемијата со Ковид 19 на контролата на квалитет и етичкото однесување на ревизорите' на кој што како панелисти учествуваа членови од Институтот, а модератор на панелот беше проф. д-р. Марина Трпеска.

Вкупно беа опфатени 35 различни теми на сите настани за КПУ одржани во 2021 година. Предавањата се однесуваа на (а) континуирано професионално образование (меѓународни сметководствени стандарди, меѓународни стандарди за финансиско известување, меѓународни стандарди за ревизија, законска регулатива, ревизијата соочена со Ковид 19, новини во ЗЗЛП, информации и можен правилник во врска со контролата на квалитет и (б) континуирано професионално усовршување (актуелни теми).

ИОРПСМ во 2021 година спроведе две сесии за полагање на **испитот за стекнување на звањето ревизор**, што беа спроведени во јуни/јули 2021 година и декември 2021 година. Во 2021 година, еден кандидат кој го положи испитот се стекна со уверение за ревизор, издадено од страна на ИОРПСМ.

Во 2021 година, ИОРПСМ издаде седум уверенија за ревизор врз основа на доставени барања за **признавање на квалификација за ревизор стекната во странство**, а во согласност со Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение за ревизор за лица кои поседуваат уверение за ревизор стекнато во странство.

Спроведувањето на **контрола на квалитетот на ревизорските услуги** на терен согласно Годишниот план за 2020/2021 и 2021/2022 година се одвиваше согласно инструкциите наведени во циркуларното писмо - *Упатство за спроведување на контролите на квалитет во услови на COVID-19*, подготвено од Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги, а одобрено од Управниот одбор на ИОРПСМ. Методологијата за организација и спроведување на проверка за контрола на квалитетот на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци е објавена на веб страната на ИОРПСМ, во делот со авторизиран пристап само за членовите на ИОРПСМ.

Регистарот на ревизори, Регистарот на овластени ревизори, Регистарот на друштва за ревизија, Регистарот на овластени ревизори – трговци поединци, и Регистарот на трајно одземени лиценци, објавени на веб страната на ИОРПСМ, се усогласени со член 30 од Законот за ревизија и се ажурираат согласно доставените Изјави за ажурирање на податоци од страна на членовите на ИОРПСМ.

Во 2021 година беа зачленети следните:

- 12 овластени ревизори: Љупчо Наумовски, Сања Аризанов, Дарко Дачевски, Викторија Јанева, Донка Јанев, Јаглика Јорданова Андријеска, Дарко Велјанов, Ивана Богдановска, Душко Дрваров, Марија Вергова, Благица Шорева и Кристина Младеновска.
- 3 друштва за ревизија и 2 овластени ревизори – трговци поединци
 - Друштво за ревизија, сметководство и даночен консалтинг АУДИТ ГРОУП ДООЕЛ Куманово
 - Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
 - Друштво за ревизија МСФИ РЕВИЗИЈА 2012 ДОО Скопје
 - ТП за ревизија и консалтинг СКОЛАР-П Александар Марјан Проданоски ТП Прилеп
 - Трговец поединец за сметководствени, ревизорски работи и даночно советување Душко Доно Дрваров консалтинг и ревизија ТП Скопје

Во 2021 година им престана членството на следните:

- 14 овластени ревизори: Весна Гешков Кувенциска, Стамен Стојановски, Верица Костова, Правда Цветковска, Мирјана Малевска, Цветанка Јакимовска Цветкова, Бранко Трајкоски, Стевчо Витанов, Миле Ниневски, Светлана Дукоска, Сузана Несторова, Гордана Никушевска, Менча Пешиќ, Нада Гогоска
- 2 друштва за ревизија и 4 овластени ревизори – трговци поединци
 - ТП Ревизија Стојаноски - Скопје
 - Друштво за ревизија и консалтинг РЕВИЗИЈА И ФИНАСИИ ДООЕЛ Скопје
 - СФАИ ТП Ранѓеловиќ Македонија - Скопје
 - ТП за ревизија, сметководствени работи и консултантски услуги СГД РЕВИЗИЈА ТП Скопје
 - Друштво за ревизија, сметководство и консалтинг ВЕРИФИКА ДОО Скопје
 - МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – Скопје

Меѓународна соработка

IFAC¹

Во 2021 година, ИОРПСМ како полноправна членка на IFAC имаше редовна комуникација со одговорните лица во IFAC.

На 10 и 11 ноември 2021 година, Претседателот на ИОРПСМ присуствуваше на редовна годишна седница на Собранието на Меѓународната федерација на сметководители (IFAC).

Ажурирањето на Акцискиот план за усогласеност со SMO² на IFAC, е одложено за 2022 година, заради навремено и конзистентно доставување на ажуриран Акциски план. Во меѓувреме се спроведуваат редовни годишни дискусии за разгледување на напредокот и евентуални измени на регулативата или други околности. Во 2021 година, IFAC организираше и дополнителни настани за своите членови за поддршка и консултации во врска со пандемијата на COVID – 19.

На 01 и 02 март 2021 година, генералниот секретар на ИОРПСМ учествуваше на Chief Executives' Forum, организиран од страна на IFAC, на тема "The Way Forward: The Accountancy Profession in the 2020 and Beyond."

¹ International Federation of Accountants.

² Statements of Membership Obligations

На 25 март 2021 година, претставници на ИОППМ учествуваа на вебинар на тема "IFAC PAO Digital Readiness Assessment Tool - Q&A Webinar - Europe and Central Asia", организиран од IFAC во партнерство со cloudThing, Accountancy Europe и EFAA, а како поддршка за професионалните организации во Европа и Централна Азија. На 30 март 2021 година, претставници на ИОППМ учествуваа на вебинар на тема "Future of SMPs: Lessons from the Crisis and Practice Transformation", организиран од IFAC.

На 1 јуни 2021 година, претставник на ИОППМ учествуваше на он-лајн настан организиран од IFAC и International Bar Association на тема Independent Professions Fighting Corruption. На 2 јуни 2021 година, претставници на ИОППМ учествуваа на он-лајн настан организиран од IFAC на тема Raising the Bar on Quality Management: The IAASB's New QM Standards. На 24 јуни 2021 година, претставници на ИОППМ учествуваа на он-лајн настан организиран од IFAC на тема All You Need to Know about the Firm's Risk Assessment Process. На 16 и 17 јуни 2021 година, претставник на ИОППМ учествуваше на он-лајн настани организирани од IFAC на тема Non-Assurance Services and Fee-Related Revisions to the IESBA Code.

CEF³ и CIPFA⁴

На 29 и 30 јуни 2021 година, претставници на ИОППМ учествуваа на конференција на тема "Supporting Accounting and Auditing Developments and Synergies" во заедничка организација на Center of Excellence in Finance (CEF) и The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA).

На 01 јули 2021 година, претседателот на ИОППМ присуствуваше на округла маса со претставници на Center of Excellence in Finance – CEF, кои што претходно, во соработка со CIPFA, на 29 и 30 јуни 2021 година одржаа конференција на тема "Supporting Accounting and Auditing Developments and Synergies".

ACCA⁵

На 27.01.2020 година, ИОППМ склучи договор со ACCA, со кој што на членовите на ИОППМ им се дава можност да се запишат за полагање на испитите на ACCA, со промотивни финансиски услови. Промоцијата важи само за запишување на членови на ИОППМ, кои се нови кандидати за полагање на испитите на ACCA.

Соработка со Министерство за финансии на Република Северна Македонија

На покана од Министерството за финансии, работна група составена од членови на Управниот одбор на ИОППМ одржа состанци во чии рамки се разгледуваше работната верзија на делови од новиот предлог Закон за ревизија. Предлозите за измени и дополнувања произлезени од работата на работната група беа доставени до законодавецот за понатамошно разгледување, и се објавени на веб страната на ИОППМ, во делот каде пристап имаат само членовите на ИОППМ. Членовите на ИОППМ континуирано беа известувани за можноста да доставуваат свои предлози по работната верзија. На 12 мај 2021 година, работната група одржа состанок со г-ѓа Бланка Везњак, консултант ангажиран во рамки на ИПА 2 Проектот „Зажакнување на внатрешниот пазар“ како техничка поддршка на Министерство за финансии за подготовка на Законот за ревизија.

Управниот одбор на ИОППМ го разгледа Нацрт – Законот за ревизија, објавен на порталот ЕНЕР и усвои мислење по истиот. Мислењето беше проследено до Министерството за финансии, СУННРСМ, институциите кои имаат членови во СУННРСМ и поврзано со ова прашање, достави посебен допис до делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија.

³ Center of Excellence in Finance

⁴ The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

⁵ Association of Chartered Certified Accountants

Соработка со Совет за унапредување и надзор на ревизија на Република Северна Македонија (СУНППСМ)

ИОРПССМ до СУНППСМ достави материјали согласно утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци помеѓу ИОРПССМ и СУНППСМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како и во однос на преостанатите активности на ИОРПССМ.

На 25 октомври 2021 година, на покана на СУНППСМ се одржа работилница за изработка на коментари на нацрт Законот за ревизија, на кој што присуствуваа овластени ревизори, членови на ИОРПССМ, како претставници на друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци.

Во 2021 година, СУНППСМ даде согласност на следните акти на ИОРПССМ:

- ✓ Годишна програма за работа на ИОРПССМ за 2021 година.
- ✓ Годишен извештај за работа на ИОРПССМ за 2020 година.
- ✓ Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2021 година.
- ✓ Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за периодот 2021 – 2023 година.
- ✓ Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет за 2019/2020 година.
- ✓ Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРПССМ.

Соработка со професионални организации и други институции во Република Северна Македонија

На 04.05.2021 година, претседателот на ИОРПССМ одржа состанок со претставник на **Холандската амбасада во РСМ**, за дискусија за можноста за соработка и поддршка на ИОРПССМ во области за кои амбасадата има предвидено релевантни проекти.

На 1 јуни 2021 година, претставник на ИОРПССМ од вработените во стручната служба, учествуваше на состанокот на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам на **Управата за финансиско разузнавање**. По покана на Управата за финансиско разузнавање, на 10 јуни 2021 година, претставник на ИОРПССМ учествуваше на регионална конференција со работен наслов Non profit organizations and risk assessment - engagement and lessons learned for effective implementation, додека на 23 јуни 2021 година, претставник на ИОРПССМ учествуваше на обука организирана за подигање на јавната свест за ризиците од тероризам, финансирање на тероризам и екстремизам.

На 14-ти и 15-ти октомври, претставници на ИОРПССМ, од вработените во стручната служба, присуствуваа на т.н „Country training“ поврзан со активностите за почетокот на Петтиот круг на евалуација на целокупниот систем за спречување перење пари и финансирање на тероризам, организиран од Комитетот MONEYVAL при Советот на Европа и Управата за финансиско разузнавање. Учесниците беа информирани за процесот на евалуација кој ќе следи, обврските, начинот на обезбедување податоци и информации со цел на сеопфатно и реално прикажување на примената на законските одредби, односно ефикасноста како и ефектите и последиците од евалуацијата.

На 24 декември 2021 година, се одржа состанок на Советот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, на кој присуствуваше претставник на ИОРПССМ, од вработените во стручната служба, согласно Одлуката за формирање на Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РСМ бр. 97/2019).

На 2 јуни 2021 година, по покана на **Државен завод за ревизија (ДЗР)**, генералниот секретар на ИОРПССМ учествуваше на он-лајн семинар за подобрување на интеракцијата на Државниот завод за ревизија на Република Северна Македонија со партнерите, организиран во рамки на Твининг проектот Подобрување на надворешната

ревизија и собраниски надзор. Настанот беше организиран со цел поефикасно постигнување на целите на активноста на проектот, зајакнување на комуникациските процеси на ДЗР, зголемување на свеста за важноста на комуникацијата меѓу ДЗР и нејзините соработници.

На 16 септември 2021 година, Претседателот на ИОРПСМ, по покана на Комората на ревизори на Република Азербејџан, учествуваше на конференцијата на тема "Transparency and Audit: Challenges of the New Era, Problems, Tasks" по повод 25-годишнината на **Комората на ревизори на Република Азербејџан**. Конференцијата се одржа со физичко присуство, согласно важечките протоколи во Република Азербејџан, и он-лајн. Претседателот одржа презентација на тема "Using the International Standards on Auditing in small and emerging economies – advantages and weaknesses".

На 02 јули 2021 година, се одржа заедничкиот КПУ настан на ИОРПСМ и **Економскиот факултет – Скопје, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“**, на тема 'Една година со предизвиците од Ковид – 19 – Кои лекции ги научи домашната ревизорска професија'. Согласно протоколите на Владата за заштита на здравјето на населениот во услови на пандемијата на COVID-19, настанот се одржа онлајн. За присуство на настанот се признаваа 4 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

На 28 и 29 јуни 2021 година, **Економски факултет при Универзитет Гоце Делчев Штип** организираше конференција со наслов "Economic and Social implications of Covid-19, challenges and proposals for overcoming". Согласно договор за соработка помеѓу организаторот и ИОРПСМ, учеството на настанот се признава како 8 КПУ часа за 2021 година за овластените ревизори.

На 10 ноември 2021 година, претседателот на ИОРПСМ, присуствуваше на состанок, по покана на Дмитри Јегоров, советник за управување со приходи, на **ММФ во ЈИЕ**, вклучително и Република Северна Македонија. Состанокот имаше за цел консултантот на ММФ да може подобро да ги разбере релациите помеѓу УЈП и посредниците во РС Македонија. Поконкретно, какви редовни состаноци се организираат, кој ги иницира, какво е искуството на посредниците во работењето со УЈП генерално и во разни сектори, какви се потребите од информации и како УЈП излегува во пресрет на тие прашања, како и некои други прашања. Состанокот се организира за сметководители, ревизори, даночни консултанти и други засегнати страни.

Во рамките на **Меѓународната Финансиска Корпорација, Групација на Светска Банка во Македонија** функционира регионалниот проект: Решавање на долгови и деловен излез, чија основна цел е да се воведат ефикасен механизам на инсолвентност во пракса, но исто така и да се промовираат вонсудските реорганизации и експедитивните процеси на реструктурирање. Очекуваниот ефект од целосната имплементација на Проектот е развивање на флексибилна и ефикасна рамка и практики на пред-инсолвентност и инсолвентност, кои што ќе овозможат зачувување на одржливиот деловен потфат, или спроведување на ефикасна ликвидација. По покана на Меѓународната финансиска корпорација, ИОРПСМ зема активно учество во јавната расправа и испрати мислење/забелешки по нацрт Законот за инсолвентност, со оглед на фактот дека во новиот текст на законот има јасна потреба од дефинирање на финансиската ревизија во некои делови од стечајниот процес.

II. Активности на телата на ИОРПСМ

➤ Собрание

28-та седница на Собранието 25.03.2021 година

Земајќи ја предвид состојбата во државата настаната од пандемијата со вирусот Ковид – 19, на 25.03.2021 година, со почеток во 14.00 часот преку видео конференција се одржа 28-та седница на Собранието на ИОРПСМ на која беше усвоено следното:

- Годишен извештај за работа на ИОРПСМ за 2020 година.
- Одлука за усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на ИОРПСМ за годината која завршува на 31 декември 2020 година, и извештајот на ревизорот за финансиските извештаи на ИОРПСМ за годината која завршува на 31 декември 2020 година.
- Одлука за потврдување на Одлука за разрешување на член на Комисијата за стандарди за ревизија.
- Одлука за потврдување на Одлука за назначување на член на Комисијата за стандарди за ревизија.

На седницата беше разгледан Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2020 година.

29-та седница на Собранието 19.10.2021 година

На 19-ти октомври 2021 година, во 14.00 часот, се одржа 29-та седница на Собранието на Институтот на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРПСМ), преку видео конференција земајќи ја предвид ситуацијата во државата настаната поради пандемијата со вирусот Ковид-19. На седницата беше усвоено следното:

- Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРПСМ.
- Одлука за потврдување на Одлуката за продолжување на мандатот на членови и комисији на ИОРПСМ, на предлог на Управниот одбор.

На 29-та седница на Собранието беа спроведени и избори за членовите на органите и комисиите на ИОРПСМ заради истекување на мандатот. Изборите беа спроведени согласно Статутот на ИОРПСМ, со тајно гласање, а по предлог на Управниот одбор на ИОРПСМ дополнет со предлози поддржани од 5 (пет) членови на ИОРПСМ. На седницата беше назначена Работна група за надгледување на изборот на членови на органите и комисиите на ИОРПСМ во состав: Татјана Тодоровска - претседател, Бранка Стојановска, Марјонка Николовска, Мартина Бошеска, вработени во ИОРПСМ, како членови на Работната група која што последователно подготви Извештај за надгледување на изборот на членови на органите и комисиите на ИОРПСМ, објавен на веб страната на ИОРПСМ. На седницата за Претседател на ИОРПСМ беше избран Драган Димитров, додека за заменик претседател беше избран Антонио Велјанов. Исто така, беа избрани пет члена на Управниот одбор на ИОРПСМ, три члена на Надзорниот одбор на ИОРПСМ, три члена на Комисијата за стандарди за ревизија, еден член на Комисијата за сметководствени стандарди, три члена на Комисијата за образование, обука и публикации, два члена на Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, три члена на Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори, два члена на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги и пет члена на Дисциплинската комисија.

На седницата беа разгледани предлози доставени од страна на членовите на ИОРПСМ.

➤ **Надзорен одбор**

Во 2021 година, Надзорниот одбор на ИОРПСМ ги разгледа следните:

- Годишната сметка на ИОРПСМ и Даночниот биланс за 2020 година, и други прашања поврзани со сметководствената евиденција и работењето на ИОРПСМ.
- Нацрт извештај на независниот ревизор и финансиски извештаи на ИОРПСМ за 2020 година.
- Годишен извештај за работа на ИОРПСМ за 2020 година и Годишна програма за работа на ИОРПСМ за 2021 година.

Надзорниот одбор усвои:

- Извештај на работењето на Надзорниот одбор на ИОРПСМ за 2020 година, доставен до Собранието на ИОРПСМ.

Надзорниот одбор разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно Статутот.

➤ **Управен одбор**

Во 2021 година, Управниот одбор одржа дваесет и две седници на кои што ги усвои/ одобри следните:

- Тримесечни извештаи за работа на ИОРПСМ, доставени до СУНРПСМ и Надзорниот одбор на ИОРПСМ, заради редовно информирање.
- Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои го положиле испитот за стекнување звање ревизор.
- Одлуки за издавање на уверение за ревизор за лица кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство.
- Препораки за зачленување на овластени ревизори во ИОРПСМ и препораки за престанок на членство во ИОРПСМ на овластени ревизори.
- Препораки за зачленување на дрштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци и препораки за престанок на членство во ИОРПСМ на друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци.
- Годишна програма за Континуирано професионално усовршување за 2021 година.
- Правилник за спроведување Континуирано професионално усовршување за овластените ревизори.
- Пописен елаборат од пописната комисија за утврдените состојби при пописот на средствата и обврските на ИОРПСМ со состојба на 31.12.2020 година.
- Мислења за утврдување адекватност/веродостојност на Програма според која кандидатите стекнале квалификација за ревизори во странство, во постапка за признавање на квалификацијата стрекната во странство.
- Одлука за разрешување на член на Комисијата за стандарди за ревизија и Одлука за назначување на член на Комисијата за стандарди за ревизија.
- Предлог Годишен извештај за работа на ИОРПСМ за 2020 година, доставен до Собранието на ИОРПСМ за усвојување.
- Одлука за изрекување на дисциплинска мерка – Времено исклучување од членство за период од 2 години за ТП Ревизор Бабамов – Струмица, по правосилна судска пресуда. Мерката е изречена заради незадоволително ниво на постапување во согласност со утврдените ревизорски правила при вршење на ревизијата и по препораките дадени во извештаите за контрола на квалитетот, односно поради прекршување на член 32 од Законот за ревизија.
- Финансиски план на ИОРПСМ за 2021 година.
- Одлука за набавка на основни средства за потребите на ИОРПСМ.

- Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместоците за лицата вклучени во спроведување на континуирано професионално усовршување и надоместок за присуство на предавањата бр.01-71/3 од 28.03.2013 година.
- Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги за 2021 година, што се доставува до СУНППСМ за давање согласност.
- Тригодишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги за периодот 2021-2023 година, што се доставува до СУНППСМ за давање согласност.
- Одлука за продолжување на мандатот на членовите на комисиите на ИОРПСМ (за членови на Дисциплинска комисија), до одржување на прва наредна седница на Собранието на ИОРПСМ.
- Годишен извештај за наодите на извршените контроли на квалитет согласно Годишниот план за 2019/2020 година, што се доставува до СУНППСМ за давање согласност.
- Одлуки за поведување на дисциплинска постапка против членови на ИОРПСМ по разни основи.
- Одлука за изрекување дисциплинска мерка – Јавна опомена, за Друштво за ревизија и услуги "РУЛЕ" ДООЕЛ Скопје.
- Ревидирана Структура на испитни прашања ажурирана согласно расположливата база на прашања, а по предлог на Комисијата за спроведување на испитот.
- Предлог дневен ред за 29-та седница на Собранието на ИОРПМ и утврдување на датум за одржување на седницата.
- Предлог Одлука за измена и дополнување на Статутот на ИОРПМ.
- Предлот на Дисциплинската комисија за избор на најповолен понудувач за превод на Меѓународниот кодекс за етика на професионалните сметководители објавен од IFAC, од англиски на македонски јазик.
- Предлог на Управниот одбор на ИОРПСМ за членови на органи и комисии на ИОРПСМ за изборите на 29-та седница на Собранието на ИОРПСМ.
- Одлука за именување на претседатели на комисии на ИОРПСМ.
- Одлука за учество на членови на Управниот одбор во комисиите на ИОРПСМ.
- Пречистен текст на Статутот на ИОРПСМ, објавен на веб страната на ИОРПСМ.
- Одлука за формирање комисија за издвојување и уништување на документарен материјал со изминат рок на негово чување.
- Одлука за попис на средствата и обврските на ИОРПСМ со состојба на 31.12.2021 година и Одлука за формирање на Комисија за попис на средствата и обврските на ИОРПСМ.
- Предлог за спроведување на испитна сесија јуни/јули 2021 година и предлог за спроведување на испитна сесија декември 2021 година, доставени од Комисијата за спроведување на испитот.
- Програма за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор, ревидирана во рамки на активности за нејзина акредитација од страна на АССА, доставена од Комисијата за образование, обука и публикации. Програмата се доставува до СУНППСМ за добивање согласност.
- Годишна програма за работа на ИОРПСМ за 2022 година. Годишната програма се доставува до СУНППСМ за добивање на согласност.

Согласно член 20-а став (4) од Законот за ревизија, Управниот одбор разгледуваше доставени приговори по извештаи за извршена контрола на квалитет доставени од

страна на друштва за ревизија. Исто така, разгледа извештаи од контролата на квалитет, кои што согласно член 20-а став (5) од Законот за ревизија ги достави до СУНППСМ. Управниот одбор го разгледа Годишниот план за проверки на контрола на квалитетот за 2021/2022 година и го проследи до СУНППСМ.

Управниот одбор на ИОРПСМ разгледа и одобри кварталните извештаи за спроведување на контроли на квалитет, за доставување до СУНППСМ на нивно барање за редовно квартално известување, информациите од Комисија за контрола на квалитет за друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци кај кои што контролата на квалитет не била извршена во период подолг од 3 години, за доставување до СУНППСМ на нивно барање за полугодишно известување и други заклучоци и насоки на Комисијата за контрола на квалитетот. Овие материјали се доставуваат до СУНППСМ согласно утврдениот модел за известување и размена на информации и податоци помеѓу ИОРПСМ и СУНППСМ во однос на спроведување на контрола на квалитетот, како и во однос на преостанатите активности на ИОРПСМ.

Ги разгледа Извештаите за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор во испитната сесија септември/октомври 2020 година, декември 2020 година и јуни/јули 2021, доставени од доставен од страна на Комисијата за спроведување на испитот, и Извештајот за спроведување на КПУ во 2020 година, доставен од Комисијата за образование обука и публикации. Исто така, го разгледа извештајот за периодична контрола на документацијата за 2019 година, прегледана од Комисијата за регистрација во 2021 година, и Извештајот за периодична контрола на документацијата за 2020 година, прегледана од Комисијата за регистрација во 2021 година.

На покана од Министерството за финансии, работна група составена од членови на Управниот одбор на ИОРПСМ одржа состанци во чии рамки се разгледуваше работната верзија на делови од новиот предлог Закон за ревизија. Предлозите за измени и дополнувања произлезени од работата на работната група беа доставени до законодавецот за понатамошно разгледување, и се објавени на веб страната на ИОРПСМ, во делот каде пристап имаат само членовите на ИОРПСМ. Членовите на ИОРПСМ континуирано беа известувани за можноста да доставуваат свои предлози по работната верзија. На 12 мај 2021 година, работната група одржа состанок со г-ѓа Бланка Везњак, консултант ангажиран во рамки на ИПА 2 Проектот „Зајакнување на внатрешниот пазар“ како техничка поддршка на Министерство за финансии за подготовка на Законот за ревизија.

Управниот одбор на ИОРПСМ го разгледа Нацрт – Законот за ревизија, објавен на порталот ЕНЕР и усвои мислење по истиот. Мислењето беше проследено до Министерството за финансии, СУНППСМ, институциите кои имаат членови во СУНППСМ и поврзано со ова прашање, достави посебен допис до делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија.

Управниот одбор го разгледуваше објавувањето на преводот на МСР во “Службен весник на РСМ” и заклучи дека во пресрет на промените на Закон за ревизија и правните нејаснотии околу објавата на стандардите ќе се почека да се донесе новиот закон.

Управниот одбор разгледуваше предлози и барања доставени до Управниот одбор од страна на членовите и комисиите на ИОРПСМ, дописи доставени од СУНППСМ, како и од страна на надворешни заинтересирани страни.

➤ **Комисии на ИОРПМ**

1. Комисија за регистрација на ревизори и овластени ревизори

Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори:

- Разгледа доставени барања за зачленување во ИОРПСМ и до Управниот одбор достави Препораки за зачленување на нови овластени ревизори, овластени ревизори – трговци поединец и друштва за ревизија.

- Разгледа доставени барања за престанок на членство во ИОРПСМ и усвои Препораки за престанок на членство во ИОРПСМ за овластени ревизори, овластени ревизори – трговци поединец и друштва за ревизија.
- Разгледа доставени барања за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство. По спроведена постапка согласно *Правилникот за начинот и постапката на добивање уверение за ревизор за лица кои поседуваат уверение за ревизор стекнато во странство*, достави предлози до Управниот одбор на ИОРПСМ за издавање уверенија за ревизор за баратели кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство.
- Достави известувања до Управниот одбор на ИОРПСМ за лица кои стекнале право за добивање уверение за ревизор, врз основа на добиен Список на кандидати кои ги положиле сите испити од *Програмата за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор*, од Комисијата за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, за испитните сесии декември 2020 година и јуни/јули 2021 година.
- Разгледуваше доставени документи во рамките на спроведување на периодична контрола за документацијата за 2019 година на друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци, согласно *Правилникот за начин и постапка за вршење периодична контрола*, и усвои Извештај за периодична контрола на документацијата за 2019 година, прегледана од комисијата за регистрација во 2021 година.
- Разгледуваше доставени документи во рамките на спроведување на периодична контрола за документацијата за 2020 година на друштвата за ревизија и овластените ревизори-трговци поединци, согласно *Правилникот за начин и постапка за вршење периодична контрола*, и усвои Извештај за периодична контрола на документацијата за 2020 година, прегледана од комисијата за регистрација во 2021 година.

Комисијата разгледуваше доставени информации за ажурирање на регистрите што ги води ИОРПСМ, како и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно Статутот.

2. Комисија за контрола на квалитетот на ревизорските услуги

Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги подготви и усвои:

- Предлог Годишна програма за работа на Комисијата за контрола на квалитет на ревизорските услуги за 2021 година и предлог Тригодишна програма за работа на Комисијата за периодот 2021 – 2023 година.
- По барање на СУНРПСМ, подготви и усвои квартални извештаи за извршените контроли и Полугодишни извештаи на друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци на кои контрола на квалитет не била извршена во период подолг од три години, како и други известувања, согласно добиените барања од СУНРПСМ.
- Предлог Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет согласно Годишниот план за 2019/2020 година.
- Предлог Годишен извештај за наодите од извршените контроли на квалитет согласно Годишниот план за 2020/2021 година.
- Усвои Годишен план за контрола на квалитет за 2021/2022 година.
- Во рамките на постапката за контрола на квалитет, до друштвата за ревизија и овластените ревизори - трговци поединци се достави барање за доставување на годишни податоци до 15.06.2021 и ажурирани годишни податоци со состојба на 30.09.2021 година, преку пополнување на образец Годишен извештај на активности и образец Прашалник за прелиминарни податоци.

Комисијата и контролорите на квалитет извршуваа активности поврзани со спроведување на контрола на квалитет според Годишниот план за контрола на

квалитет за 2020/2021 и 2021/2022 година, како и други актуелни прашања поврзани со надлежностите на комисијата согласно Статутот.

Од 09.04.2015 година, назначен претставник на СУНППСМ, учествува во работата на Комисијата за контрола на квалитетот на ревизорските услуги на ИОРПСМ, согласно член 8 став (1) точка 6) од Законот за ревизија.

3. Дисциплинска комисија

Дисциплинската комисија врз основа на одлуки на Управниот одбор за поведување на дисциплинска постапка против членови на ИОРПСМ, спроведуваше дисциплински постапки согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПСМ, Статутот на ИОРПСМ и Законот за ревизија.

Врз основа на спроведени дисциплински постапки и Заклучок од доказна постапка, Дисциплинската комисија подготви и усвои:

- Препорака до Управниот одбор на ИОРПМ за изрекување на дисциплинска мерка Јавна Опомена на член на ИОРПСМ, за едно друштво за ревизија.
- Препорака до Управниот одбор за прекин на дисциплинска постапка против шест овластени ревизори по разни основи.
- Препорака до Управниот одбор за изрекување на дисциплинска мерка Јавна опомена за тројца овластени ревизори кои не ја подмириле обврската за членарина во предвидениот рок.
- Препорака до Управниот одбор за изрекување на дисциплинска мерка Времено исклучување од членство за период од 6 месеци за еден овластен ревизор кој не ја подмирил обврската за членарина за повеќе години.

Дисциплинската комисија подготви и усвои предлог Предлог до Управниот одбор на ИОРПСМ за превод на Меѓународниот кодекс за етика на IFAC - Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) – 2020 Edition, издаден на англиски јазик од страна на IFAC, во декември 2020 година. Дисциплинската комисија ги разгледа доставените понуди за превод на Меѓународниот Кодекс за етика, по објавениот повик и усвои Предлог до Управниот одбор за избор на најповолен понудувач за преводот на Меѓународниот Кодекс за етика објавен од IFAC, од англиски на македонски јазик.

Дисциплинската комисија разгледуваше дописи и други актуелни прашања, и спроведуваше активности согласно надлежностите на комисијата уредени со Статутот и Правилникот за начинот и постапката за утврдување на повредите и за дисциплинските мерки на членовите на ИОРПСМ.

4. Комисија за образование, обука и публикации

Комисијата за образование, обука и публикации:

- Ги подготви и одобри тримесечните изданија на Билтенот на ИОРПСМ, кој што преку е-пошта се доставува до членовите на ИОРПСМ.
- Подготви и усвои Извештај за спроведување на Континуирано професионално усовршување во 2020 година, доставен до Управниот одбор на ИОРПСМ.
- Подготви предлог Годишна програма за континуирано професионално усовршување (КПУ) за 2021 година, со предлог за начинот на спроведување и датуми и локации за спроведување на настаните за КПУ. При тоа, беа земени предвид препораките за Комисијата за образование, обука и публикации во Годишниот извештај за проверки на контрола на квалитет за 2019/2020 година, евалуациите на учесниците на настаните за КПУ одржани во 2020 година и други релевантни информации и податоци.

- Подготви и усвои предлог Правилник за спроведување на КПУ, согласно околностите поврзани со мерките на Владата заради пандемијата на COVID-19, доставен до Управниот одбор за усвојување.
- Спроведе подготвителни активности за настаните согласно Годишната програма за КПУ за 2021 година земајќи ја предвид состојбата со пандемијата на COVID-19, ги утврди презентациите за електронско следење на КПУ за 2021 година, и презентации и видео снимки за електронско следење на КПУ за 2021 година по барање на членови кои се на подолг престој во странство.
- Достави предлози до Управниот одбор за времено ослободување од обврската за присуство на настаните за КПУ организирани од ИОРПСМ по разгледување на доставени барања на овластени ревизори, членови на ИОРПСМ, а согласно Правилникот за спроведување на КПУ.
- Разгледуваше доставени документи во врска со барања за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство и подготви Мислења за утврдување адекватност/веродостојност на програма според која кандидатот стекнал квалификација ревизор во странство.
- Подготви и усвои предлог Програма за полагање на испитот за стекнување на звање ревизор, ревидирана во рамки на активности за нејзина акредитација од страна на АССА.

Комисијата за образование, обука и публикации разгледуваше актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно Статутот.

5. Комисија за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор

Комисијата за спроведување на испитот за стекнување на звањето ревизор:

- Подготви предлог до Управниот одбор на ИОРПСМ за спроведување на испитните сесии јуни/јули 2021 година и декември 2021 година.
- Разгледуваше доставени барања за полагање на испитот и придружната документација од заинтересираните кандидати по објавен Повик за пријавување на кандидати за полагање на испитот, за утврдување на исполнување на условите за полагање на испитот за стекнување звање ревизор.
- Извршуваше подготвителни активности за спроведување на испитот за стекнување звање ревизор за испитните сесии јуни/јули 2021 година и декември 2021 година.
- Ги утврди резултатите од испитните сесии што се одржаа во декември 2020 година и јуни/јули 2021 година. До Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори достави Список на кандидати кои ги положиле сите испити од Програмата за полагање на испитот за стекнување на звањето ревизор на ИОРПСМ, за постапка на издавање уверение за ревизор.
- Усвои Извештаи за оценување по барање на кандидати кои го полагаа испитот.
- Комисијата подготви и усвои извештаи за спроведувањето на испитот за стекнување на звање ревизор во испитните сесии декември 2021 година и јуни/јули 2021 година, доставени до Управниот одбор на ИОРПСМ.
- Подготви и усвои извештаи за положен испит од областа на законска регулатива во РСМ, по барања доставени од Комисијата за регистрација на ревизори и овластени ревизори, за баратели кои квалификацијата за ревизор ја стекнале во странство.
- Подготви и усвои ревидирана Структура за полагање на испитот, во делот Ревизија 2 и Финансиско известување.

Комисијата разгледуваше актуелни прашања поврзани со спроведување на испитот за стекнување звање ревизор и постапката за признавање на квалификација за ревизор стекната во странство.

6. Комисијата за стандарди за ревизија

Комисијата за стандарди за ревизија ги разгледуваше одредбите од предлог Законот за инсолвентност што се однесуваат на прашања поврзани со што се однесуваат на ревизија на Договорот за финансиско реструктурирање (дефинирано во член 31) и давање на мислење за усогласеноста на типот на ревизија, терминологијата која се користи како и други забелешки со цел унапредување на предлог законот. Комисијата достави мислење до Управниот одбор за понатамошно разгледување и доставување до предлагачот на законот.

Комисијата за стандарди за ревизија ја разгледа алатката PASC PE, изготвен од страна на CNCC во соработка со IRE – IBR и подготвува мислење до Управниот одбор по однос на функционалноста и усогласеноста на алатката.

Комисијата разгледуваше и други актуелни прашања поврзани со надлежностите согласно Статутот.

7. Комисијата за сметководствени стандарди немаше активности во 2021 година.

III. Управни и други судски спорови

Управни спорови

На ден 12.01.2021 година, Вишиот Управен суд на Република С.Македонија донесе Решение со кое се отфрла како недозволена жалбата на тужениот Институт на овластени ревизори на Република Северна Македонија (ИОРПСМ), изјавена против пресудата на Управниот Суд со која беше уважена тужбата на тужителот ТП Ревзиор Бабамов Струмица. Со тоа стана правосилна пресудата на Управниот суд со која што е поништена Одлуката за изрекување на дисциплинска мерка на член на ИОРПСМ - времено исклучување од членство за ТП Ревизор Бабамов Струмица. Со пресудата ИОРПСМ беше задолжен за повторно разгледување и одлучување по предметот.

На седница одржана на ден 22.02.2021 година, Управниот одбор постапи по напатствијата од правосилната судска пресуда, повторно го разгледа предметот за овластен ревизор ТП Ревизор Бабамов Струмица и донесе Одлука за изрекување на дисциплинска мерка времено исклучување од членство во ИОРПСМ за период од две години.

На 13.07.2021 година, против Одлуката на Управниот одбор на ИОРПСМ за изрекување на дисциплинска мерка, ТП Ревизор Бабамов Струмица, како тужител поведе судски спор пред Управниот суд. Постапката пред Управниот суд е во тек.

Во врска со предметот по тужба на Одлука на Управниот одбор на ИОРПСМ за изрекување на дисциплинска мерка трајно исклучување од членство во ИОРПСМ за овластен ревизор Стојанчо Коцев, на 02.12.2021 година Вишиот управен суд, постапувајќи по жалба изјавена од тужител Стојанчо Коцев на пресуда во полза на ИОРПСМ, донесе решение со кое жалбата се уважува и предметот се враќа на првостепениот суд на повторно разгледување и одлучување. Постапката пред Управниот суд е во тек.

Граѓански судски спорови

Во 2021 година ИОРПСМ како тужител поведе постапки пред Основните граѓански судови за наплата на побарувања произлезени од издадени фактури во постапка од контрола на квалитет. Поведени се постапки против 3 друштва за ревизија и 2 овластени ревизори - трговци поединци.

На 07.07.2021 една од постапките против овластен ревизор - трговец поединец за наплата на побарување по издадена фактура е завршена во полза на ИОРПСМ и побарувањето е наплатено, додека останатите постапки се во тек.

IV. Финансиски информации

Во 2021 година, ИОРРСМ оствари приходи од членарина за овластените ревизори, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, спроведување на испитот за стекнување звање ревизор, спроведување на КПУ за овластени ревизори и друго.

Подолу е дадена табела со споредбени информации во однос на Финансискиот план на ИОРРСМ за 2021 година и реализираните приходи и расходи во 2021 година, споредбен податок со 2020 година, учество на приходи/расходи по одделни ставки во вкупните приходи/расходи, и процент на реализирано во однос на планирано за 2021 година.

Приходи	Број на лица	Износ по лице	Коментар	Вкупно планирано 2021	Вкупно реализирано 2021	Вкупно реализирано 2020	Реализирано 2021 во однос на 2020 (отстапување)	Реализирано 2021 во однос на планирано (отстапување)	Учество во вкупни приходи 2021
		(денари)		(денари)	(денари)	(денари)	%	%	%
1 Приходи									
1,1 Членарина - овластени ревизори	205	6.000		1.230.000	1.194.000	1.200.000	-0,5%	-2,9%	10%
1,2 Членарина - друштва за ревизија и овластени ревизори - трговци поединци	1% од вкупни приходи во претходната година			5.900.000	6.467.640	5.841.623	10,7%	9,6%	55%
1,3 Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор	90	9.200	2 сесии по 65 испити	828.000	1.064.000	757.200	40,5%	28,5% *	9%
1,4 Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит)				300.000	99.000	0	-	-67,0% *	1%
1,5 Континуирано професионално усовршување	205	10.000		2.050.000	1.768.000	1.869.188	-5,4%	-13,8%	15%
1,6 Контрола на квалитет				800.000	1.029.763	73.075	1309,2%	28,7% *	9%
1,7 Стручна литература				110.000	111.600	116.200	-4,0%	1,5%	1%
1,8 Останати приходи				110.000	115.927	109.670	5,7%	5,4%	1%
Вкупно приходи				11.328.000	11.849.930	9.966.956			100%

Расходи	% од приходи	Коментар	Вкупно планирано 2021	Вкупно реализирано 2021	Вкупно реализирано 2020	Реализирано 2021 во однос на 2020 (отстапување)	Реализирано 2021 во однос на планирано (отстапување)	Учество во вкупни расходи 2021
			(денари)	(денари)	(денари)	%	%	%
2 Расходи								
2,1 Бруто плати и надоместоци		5 вработени	4.400.000	4.449.756	4.069.048	9,4%	1,1%	45,07%
2,2 Расходи за испитот	50,00%	(% од 1.3)	414.000	394.304	350.849	12,4%	-4,8%	3,99%
2,3 Расходи за семинари	50,00%	(% од 1.4)	150.000	35.341	0	-	-76,4% *	0,36%
2,4 Расход за контрола на квалитетот			150.000	34.937	43.200	-19,1%	-76,7% *	0,35%
2,5 Расход за КПУ	50,00%	(% од 1.5)	1.025.000	522.043	435.854	19,8%	-49,1% *	5,29%
2,6 Стручна литература - подготовка, ажурирање и превод (прирачници, литература за испит, алатка PASC PE)			150.000	21.542	1.023.809	-97,9%	-85,6% *	0,22%
2,7 Преводи и објавување на Кодекс на етика и објавување на МСР			1.000.000	0	0	-	-100,0% *	0,00%
2,8 Канцелариски трошоци			60.000	39.614	56.646	-30,1%	-34,0% *	0,40%
2,9 Административни трошоци			170.000	193.543	168.330	15,0%	13,8%	1,96%
2,10 Телекомуникациски услуги			30.000	29.129	24.962	16,7%	-2,9%	0,30%
2,11 Одржување на состаноци на телата на ИОРРМ			900.000	832.536	726.244	14,6%	-7,5%	8,43%
2,12 Комуналии			290.000	394.855	286.589	37,8%	36,2% *	4,00%
2,13 Сметководство и ревизија на годишна сметка			200.000	193.126	252.343	-23,5%	-3,4%	1,96%
2,14 Совет за унапредување и надзор на ревизијата на РСМ	15% од вкупни приходи од претходна година		1.500.000	1.495.043	1.680.004	-11,0%	-0,3%	15,14%
2,15 Учество на конференции и настани во земјата и странство			50.000	0	0	-	-100,0% *	0,00%
2,16 Членарина и други трошоци поврзани со членството во IFAC			260.000	256.733	278.642	-7,9%	-1,3%	2,60%
2,17 Настани финансирани од ИОРРМ по повод 70 години Економски факултет Скопје				0	145.220	-100,0%		0,00%
2,18 Вкупно 2.1 - 2.17			10.749.000	8.892.502	9.541.740	-6,8%	-17,3%	
2,19 Други и непредвидени трошоци (% од 2.18)	5,00%		537.450	980.631	1.043.261	-6,0%	82,5% *	9,93%
Вкупни расходи			11.286.450	9.873.133	10.585.001			100%

Нето приходи				41.550	1.976.797	-618.045			
---------------------	--	--	--	---------------	------------------	-----------------	--	--	--

3 Дополнителни информации									
3,1 Пренесен дел на вишокот на приходи од претходната година					7.408.139				
3,2 Депозити					8.000.000				

2.17 е дадено само како споредбена информација, а се однесува на активност во 2020 година

Позначајни отстапувања помеѓу планираните и реализираните приходи и расходи за 2021 година

1. Приходи

Надомест за полагање на испит за стекнување звање ревизор. Отстапувањето од 28,5% се должи на поголем број на кандидати кои пријавија испити во двете испитни сесии во 2021 година, наспроти предвидувањата заради околностите со пандемијата на COVID-19 и пријавените испити во 2020 година.

Семинари (обука за алатки, практичен семинар, испит). Отстапување од -67% се должи на неодржани семинари за обука на кандидатите за полагање на испитот заради недоволен број на заинтересирани кандидати и неспроведени работилници/практични семинари заради околностите со пандемијата на COVID-19.

Контрола на квалитет. Отстапување од 28,7% се должи на наплата на побарувања по основ на фактури од извршена контрола на квалитет врз основа на судска пресуда, а согласно член 6 од Тарифникот за висината на членарината и надоместоците што ги наплатува ИОРПСМ.

2. Расходи

Расходи за семинари. Отстапување од -76,4% се должи на неодржани семинари за обука на кандидатите за полагање на испитот заради недоволен број на заинтересирани кандидати и неспроведени работилници/практични семинари заради околностите со пандемијата на COVID-19.

Расходи за контрола на квалитет. Отстапување од -76,7% се должи на неможност да се предвиди бројот и опфатот на спроведените проверки за контрола на квалитет во текот на годината, а во најголема мера заради околностите со пандемијата на COVID-19 заради што најголем дел од контролите се спроведуваат во просториите на ИОРПСМ.

Расходи за КПУ. Отстапување од -49,1% се должи на намалени трошоци заради околностите со пандемијата на COVID-19, односно, спроведување на он-лајн КПУ настани, наспроти планираните хибридни и евентуално настани со физичко присуство. Исто така, отстапувањето се должи на намалени трошоци заради организирање на заеднички настани со други институции при што трошоците за организацијата беа заеднички.

Стручна литература - подготовка, ажурирање и превод (прирачници, литература за испит, алатка PASC PE). Отстапување од -85,6% се должи на неспроведени дополнителни активности за превод за алатката PASC PE, како и превод на прирачници.

Преводи и објавување на Кодекс на етика и објавување на МСР. Отстапување од -100% се должи на одлагање на активноста за 2022 година. Преводот на Кодексот на етика е во тек, односно во постапка на одобрување на преводот од страна на ИОРПСМ. Објавувањето на стандардите во 'Службен весник на РСМ' не е реализирано заради прашања од финансиски и правен аспект, а кои што беа дискутирани со одговорни лица во Министерството за финансии за да се изнајде соодветно решение. Објавувањето зависи од носење на новиот Закон за ревизија, и одредбите поврзани со објавувањето на стандардите.

Канцелариски трошоци. Отстапување од -34% се должи на намалена потреба од користење на канцелариски материјал, особено заради зголемен обем на он-лајн активности на ИОРПСМ.

Комуналии. Отстапување од -34% се должи во најголема мера на зголемени тарифи и потрошувачка на електрична енергија, а во помала мера на зголемени надоместоци за преостанати трошоци за комуналии.

Учество на меѓународни конференции. Отстапување од -100% се должи на околностите со пандемијата на COVID-19, односно, учеството на меѓународни конференции и други настани во странство беше реализирано преку видео конференции и други он-лајн настани.

Други и непредвидени трошоци. Отстапување од 82,5% во најголема се должи на непредвидени трошоци поврзани со:

- 220.277 денари по пресуда поврзана со судски спор со друштвото АСЕКОО СЕЕ ДООЕЛ од Скопје во кој освен нас тужена страна се и Министерството за финансии и Владата на Република Македонија. Се работи за тужба по основ неисполнување на договор за спроведување на испит за овалстен ревизор кој договор не е потпишан од наша страна, а вредноста на спорот е 368.900 денари. На 11.03.2020 година, Апелациониот Суд Скопје донесе пресуда со која се одбиваат жалбите на тужените и се потврдува првостепената пресуда во корист на тужителот АСЕКОО СЕЕ ДООЕЛ Скопје. Следствено, првостепената пресуда во корист на тужителот стана правосилна и врз основа на тоа ИОРПСМ пристапи кон исполнување на обврските по пресудата кон тужителот АСЕКОО СЕЕ ДООЕЛ Скопје. Износот наведен погоре се однесува на плаќање на делот на солидарниот должник Генерален секретаријат на Владата на РМ, кој износ што сеуште не ни е рефундиран.

- 28.000 денари адвокатски трошоци поврзани со поведен Управен спор пред Управниот суд Скопје од страна на тужител ТП Ревизор Бабамов Струмица и тужител овластен ревизор Стојанчо Коцев, против одлуки на Управниот одбор на ИОРПСМ за изрекување на дисциплинска мерка времено исклучување од членство за ТП Ревизор Бабамов Струмица и трајно исклучување од членство во ИОРПСМ за овластен ревизор Стојанчо Коцев. Постапките се во тек. Повеќе информации се дадени во дел III на овој извештај.

- 180.244 денари за адвокатски, судски и други поврзани трошоци за судски спорови поведени од ИОРПСМ по основ на побарувања за ненаплатени фактури за спроведена контрола на квалитет. Повеќе информации се дадени во дел III на овој извештај.

- 63.012 денари за набавка на канцелариски мебел.

- 66.666 денари за консултантски услуги за услогласување на архивското работење на ИОРПСМ со Законот за архивски материјал, по укажување на Државен архив на РСМ, а по констатација дека ИОРПСМ е заведен како правно лице со јавни овластувања и има дополнителни обврски кон Државен архив.

- за надградба нма мрежна инфраструктура на ИОРПСМ.

V. Анализа на реализирање на активностите од Годишната програма за работа на ИОРПСМ за 2021 година

Планирана активност	Статус на реализирана активност
1. Водење на Регистар на ревизори, Регистар на овластени ревизори, Регистар на друштва за ревизија, Регистар на овластени ревизори – трговци поединци и Регистар на трајно одземени лиценци.	Реализирано.
2. Изготвување и усвојување на Финансиски план на ИОРПСМ за 2021 година.	Реализирано.
3. Изготвување и усвојување на Годишен извештај за работа на ИОРПСМ за 2020 година.	Реализирано.
4. Изготвување на Програма за Континуирано професионално усовршување на овластените ревизори за 2021 година, во согласност со најновите достигнувања во професијата.	Реализирано.
5. Организирање и спроведување на континуирано професионално усовршување.	Реализирано.
6. Организирање и спроведување на практични семинари од областа на ревизијата.	Делумно, преку настани за КПУ. Не се одржани работилници, заради околностите со пандемијата на COVID-19.
7. Прилагодување на ревизорската алатка (PACR PE).	Делумно финализирано. Активноста е во тек.
8. Давање упатства за изготвување на ревизорска документација, по потреба.	Реализирано. ИОРПСМ во изминатите години спроведе работилници на кои беа понудени алатки/обрасци за подготвување на ревизорска документација. На веб страната на ИОРПСМ се објавени линкови со корисни информации за ревизорите, кои што се издадени од страна на IFAC и други меѓународни организации. Дополнително се разгледува можноста за превод на одредени корисни прирачници/упатства издадени од IFAC, достапни на нивната веб страна на англиски јазик. Прирачниците на IFAC се обемни и често се менуваат/ажурираат што бара значајни финансиски средства за превод.

9. Организирање и спроведување на испит за стекнување на звањето ревизор.	Реализирано. Во 2021 година, ИОРПСМ спроведе две сесии на испитот за стекнување на звањето ревизор, во јуни/јули и во декември 2021 година.
10. Донесување на тригодишна и годишна програма на Комисијата за контрола на квалитетот.	Реализирано.
11. Спроведување контрола на квалитетот над членовите на Институтот.	Реализирано.
12. Објавување во 'Службен весник на РСМ' на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), Меѓународните стандарди за контрола на квалитет и други релевантни објави на IFAC.	Не е реализирано. ИОРПСМ го одобри преводот на стандардите и го објави на веб страната, во посебниот дел за своите членови, како неофицијален текст. Објавувањето на стандардите во 'Службен весник на РСМ' не е реализирано заради прашања од финансиски и правен аспект, а кои што беа дискутирани со одговорни лица во Министерството за финансии за да се изнајде соодветно решение. Објавувањето зависи од носење на новиот Закон за ревизија, и одредбите поврзани со објавувањето на стандардите.
13. Преведување и објавување во 'Службен весник на РМ' на Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC.	Делумно реализирано. Активноста е во тек и ќе биде финализирана во 2022 година.
14. Следење на примената на Меѓународните стандарди за ревизија (МСР), Меѓународните стандарди за контрола на квалитет и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC кај друштвата за ревизија и кај овластените ревизори – трговци поединци.	Реализирано.
15. Промовирање на МСР и Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC.	Реализирано.
16. Спроведување на дисциплински постапки и изрекување мерки на членовите опоради повреда на МСР, Кодексот на етика за професионални сметководители на IFAC и актите на ИОРПСМ.	Реализирано. Во 2021 година, ИОРПСМ изрече две дисциплински мерки по основ на резултати од извршена контрола на квалитетот на ревизорските услуги и осум дисциплински мерки по основ на други повреди.

17. Издавање на Билтен на ИОРРМ.	Реализирано.
18. Соработка со регулаторни тела и институции во земјата.	Реализирано.
19. Соработка со професионални организации на сметководители и ревизори и други професионални организации, во земјата и во странство.	Реализирано.
20. Изготвување и усвојување на Годишна програма за работа на ИОРРМ за 2022 година.	Реализирано.

Драган Димитров
Претседател на ИОРРСМ